



**Здружение Кризен Центар
„Надеж“, Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2020 година и

**Извештај на независните
ревизори**

| | |
|---|---|
| ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ | 1 |
| ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ | |
| - Биланс на приходи и расходи | 3 |
| - Биланс на состојба | 4 |
| - Извештај за промени во изворите на деловните средства | 5 |
| - Белешки кон финансиските извештаи | 6 |

До:
Раководството на
Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје (во понатамошниот текст Здружение), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2020 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Здружението.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Извештај за други барања

Менаџментот на организацијата е исто така одговорен за подготвување на финансиски извештај и преглед на документи за поддршка на финансискиот извештај за програмата Цивика Мобилитас и нивно поднесување до Македонски Центар за Меѓународна Соработка согласно Договор за институционален грант.

Нашата работа во однос на финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во финансискиот извештај за работата се во согласност со Договорот за институционален грант.

Според наше мислење финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај, за програмата Цивика Мобилитас кои се поднесени до Македонски Центар за Меѓународна Соработка, се во согласност со Договорот за институционален грант.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



22.04.2021

Управител

Дарко Калин

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината која завршува на 31 декември 2020 и 2019
Во илјади денари

| | <u>Белешка</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|--------------|--------------|
| Приходи од чланарини и донации | 4 | 3.593 | 2.244 |
| Вишок на приходи од претходни години | | 483 | 1 |
| | | 4.076 | 2.245 |
| Материјални расходи | 5 | 867 | 351 |
| Оперативни расходи | 6 | 2.456 | 1.403 |
| Трошоци за вработени | 7 | 354 | - |
| Капитални трошоци | 8 | 35 | 8 |
| Негативни курсни разлики | 9 | 6 | - |
| | | 3.718 | 1.762 |
| Вишок на приходи над расходи пред оданочување | | 358 | 483 |
| Данок на добивка | | - | - |
| Вишок на приходи над расходи по оданочување | | 358 | 483 |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Здружението и потпишани во негово име од:

Маја Ацевска
 Претседател

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2020 и 2019

Во илјади денари

| | Белешка | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| СРЕДСТВА | | | |
| НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА | | | |
| Опрема и мебел | 10 | 179 | 179 |
| Нематеријални средства | | - | - |
| Вкупно нетековни средства | | 179 | 179 |
| ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | | | |
| Пари и парични еквиваленти | 11 | 149 | 483 |
| Побарувања од работење | 12 | 250 | - |
| Останати побарувања | 13 | 3 | - |
| АВР | 14 | 9 | - |
| Вкупно тековни средства | | 411 | 483 |
| Вкупно средства | | 590 | 662 |
| ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД | | | |
| ДЕЛОВЕН ФОНД | | | |
| Деловен фонд | | 179 | 179 |
| Резерви | | - | - |
| Вишок на приходи над расходи | | 358 | 483 |
| Вкупно капитал | 15 | 537 | 662 |
| ТЕКОВНИ ОБВРСКИ | | | |
| Обврски спрема добавувачите | 16 | 16 | - |
| Останати обврски | 17 | 37 | - |
| Вкупно тековни обврски | | 53 | - |
| Вкупно обврски и деловен фонд | | 590 | 662 |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2020 и 31 декември 2019
Во илјади денари

| | Деловен фонд | Резерви | Вишок на приходи над расходи | Вкупно |
|---|--------------|----------|------------------------------|------------|
| Состојба на 01 јануари 2019 | 249 | - | 1 | 250 |
| Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен | - | - | (1) | (1) |
| Набавки на основни средства | 8 | - | - | 8 |
| Ревалоризација на средства | 6 | - | - | 6 |
| Амортизација | (80) | - | - | (80) |
| Амортизација на ревалоризација | (4) | - | - | (4) |
| Вишок на приходи над расходи | - | - | 483 | 483 |
| Состојба на 31 декември 2019 | 179 | - | 483 | 662 |
| Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен | - | - | (483) | (483) |
| Набавки на основни средства | 30 | - | - | 30 |
| Ревалоризација на средства | 11 | - | - | 11 |
| Амортизација | (33) | - | - | (33) |
| Ревалоризација на амортизација | (8) | - | - | (8) |
| Вишок на приходи над расходи | - | - | 358 | 358 |
| Состојба на 31 декември 2020 | 179 | - | 358 | 537 |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Здружението Кризен Центар „Надеж“ - Скопје е основано на 22.12.2000 година според Законот на граѓански асоцијации и фондации (Службен Весник на РМ бр.31/98). Здружението Кризен Центар „Надеж – Скопје е регистрирана во регистарот на Здруженија на граѓани и Фондации под број 5489091. Здружението работи согласно Законот за Здруженија и Фондации и Статутот. Согласно наведеното, Здружението е невладино, неполитичко и непрофитно здружение на граѓани.

Визијата на Здружението Кризен Центар „Надеж“ е достоинствен живот ослободен од насилство за сите жени и девојки.

Мисијата на Здружението Кризен Центар „Надеж“ е активна борба против насилството врз жените и децата и семејното насилство во Република С. Македонија како појави што ги кршат правата на жените и децата и човековите права воопшто.

Здружението Кризен Центар „Надеж“ континуирано работи на застапување, едукација и директна поддршка за прекин на кругот на насилство врз жените и семејното насилство, преку промени на индивидуалните и општествените верувања, ставови и однесувања кои генерираат насилство.

Седиштето на Здружението е лоцирано во Скопје, на Ул. Лазар Поптрајков број 24, 1000 Скопје. Просечен број на вработени во 2020 е 1 лице (2019 – -).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи од 2019 година се презентирани од неревидирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што се држат за остварување на дејноста, и се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

3.3 Амортизација

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Здружението изнесуваат: 10-20% за опрема, 16% за мебел и 20% за софтвер.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.4 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

3.5 Данок на добивка

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа во износ од 1% на вкупниот приход од остварена стопанска дејност на разликата од остварени приходи над 1 милион денари (2019 година: 10% од даночната основа пресметатна во годишната даночна пријава и се намалува за било кои даночни олеснувања. Даночната основа во даночната пријава фо вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања).

(б) Одложен данок

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.6 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| | <u>31 декември 2020</u> | <u>31 декември 2019</u> |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1 УСД | 50,2353 | 54,9518 |
| 1 ЕУР | 61,6940 | 61,4856 |

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Приходи од донации | 3.593 | 2.193 |
| Приходи од чланарини | - | 50 |
| Вкупно | <u>3.593</u> | <u>2.243</u> |

Во текот на 2020 година остварени се приходи од следните донатори:

| | <u>2020</u> |
|--|---------------------|
| Министерство за труд и социјална работа | 1.092 |
| Македонски Центар за Меѓународна соработка | 1.087 |
| Општина Гази Баба | 530 |
| Британска Амбасада Скопје | 403 |
| AVON FONDACIJA USA | 398 |
| Останати донации | 83 |
| Вкупно | <u>3.593</u> |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Потрошени материјали | 283 | 118 |
| Потрошена вода, ел енергија, телефон | 42 | 50 |
| Инвестиционо одржување на средства | 72 | 85 |
| Останати услуги | 327 | 89 |
| Транспортни услуги | 138 | - |
| Наемнина | - | 7 |
| Други материјални расходи | 5 | 3 |
| Вкупно | <u>867</u> | <u>351</u> |

6. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Провизија | 22 | 13 |
| Дневници за службени патувања и патни трошоци | 1 | 2 |
| Интелектуални услуги | 2.432 | 1.387 |
| Чланарини | - | 1 |
| Останати расходи | 1 | - |
| Вкупно | <u>2.456</u> | <u>1.403</u> |

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Бруто плати | 354 | - |
| Вкупно | <u>354</u> | <u>-</u> |

8. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Опрема | 20 | 8 |
| Други капитални средства | 15 | - |
| Вкупно | <u>35</u> | <u>8</u> |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Негативни курсни разлики | 5 | - |
| Вкупно | <u>5</u> | <u>-</u> |

10. ОПРЕМА, МЕБЕЛ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| | Опрема | Останата опрема | Вложувања во туѓ објект | Вкупно |
|---------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|
| НАБАВНА ВРЕДНОСТ | | | | |
| Состојба на 01.01.2019 | 46 | 173 | 359 | 578 |
| Набавки | - | 7 | - | 7 |
| Ревалоризација | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Состојба на 31.12.2019 | 47 | 182 | 363 | 592 |
| Набавки | 14 | 15 | - | 29 |
| Ревалоризација | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Состојба на 31.12.2020 | 62 | 201 | 369 | 632 |
| ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ | | | | |
| Состојба на 01.01.2019 | 18 | 4 | 307 | 329 |
| Амортизација | 9 | 19 | 52 | 80 |
| Ревалоризација | - | - | 4 | 4 |
| Состојба на 31.12.2019 | 27 | 23 | 363 | 413 |
| Амортизација | 12 | 20 | - | 33 |
| Ревалоризација | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Состојба на 31.12.2020 | 40 | 44 | 369 | 453 |
| Сметководствена вредност | | | | |
| Состојба на 31.12.2020 | 22 | 157 | - | 179 |
| Состојба на 31.12.2019 | 20 | 159 | - | 179 |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Жиро сметки | 149 | 483 |
| Вкупно | <u>149</u> | <u>483</u> |

12. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Побарувања во земјата | 250 | - |
| Вкупно | <u>250</u> | <u>-</u> |

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Побарувања од вработени | 3 | - |
| Вкупно | <u>3</u> | <u>-</u> |

14. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Други активни временски разграничувања | 9 | - |
| Вкупно | <u>9</u> | <u>-</u> |

15. ДЕЛОВЕН ФОНД

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Деловен фонд | 179 | 179 |
| Резерви | - | - |
| Вишок на приходи над расходи | 358 | 483 |
| Вкупно | <u>537</u> | <u>662</u> |

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Обврски кон добавувачи во земјата | 16 | - |
| Вкупно | <u>16</u> | <u>-</u> |

17. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|------------------|-----------------|
| Обврски спрема вработени за плати | 36 | - |
| Обврски за даноци и придонеси од добивката | 1 | - |
| Вкупно | <u>37</u> | <u>-</u> |

18. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ

Заклучно со 31 Декември 2020 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, настанати се следните промени и настани:

- По 31 декември 2020 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Здружението смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2020 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Здружението во идните периоди.